

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 112 Год. LXII Понеделник, 30 октомври 2006 Цена на овој број е 170 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1950. Решение за распишување на предвремени избори за членови на Советот на општината Сарај и за градоначалник на општината Сарај.....	1	користење на радиофреквенции за трет оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги како и за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции за постојните оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги.....	2
1951. Одлука за определување на радиофреквенциските опсези кои ќе се доделат на трет оператор за јавна мобилна комуникациска услуга како и доделување на радиофреквенциски опсези на постојните оператори за јавна мобилна комуникациска услуга..	2	1953. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	4
1952. Одлука за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите.....	2	1954. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	5
Агенција за електронски комуникации		1955. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	6
116. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за		1956. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	6
		Огласен дел.....	1-40

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1950.

Врз основа на член 12 став (1), а во врска со член 16 став (2), член 158 став (1) и член 159 од Изборниот законик (“Службен весник на Република Македонија” број 40/2006), претседателот на Собранието на Република Македонија, на 30 октомври 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА САРАЈ И ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНАТА САРАЈ

I

Се распишуваат предвремени избори за членови на Советот на општината Сарај и за градоначалник на општината Сарај.

II

Изборите ќе се одржат на 14 јануари 2007 година.

III

Роковите за извршување на изборните дејствија почнуваат да течат со денот на влегувањето во сила на ова решение.

IV

Со денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија” се става вон сила Решението за распишување на предвремени избори за градоначалник на општината Сарај, број 08-3180/1 од 7 септември 2006 година (“Службен весник на Република Македонија” број 96/2006).

V

Ова решение влегува во сила на 6 ноември 2006 година, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-3963/1
30 октомври 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1951.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), а во врска со стратегиските определби за ефективно користење на радиофреквенциите како ограничен природен ресурс и стимулирањето на транспарентниот и конкурентниот пристап на пазарот за операторите на електронски комуникациски мрежи, на предлог на Агенцијата за електронски комуникации, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ КОИ ЌЕ СЕ ДОДЕЛАТ НА ТРЕТ ОПЕРАТОР ЗА ЈАВНА МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА КАКО И ДОДЕЛУВАЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ ОПСЕЗИ НА ПОСТОЈНИТЕ ОПЕРАТОРИ ЗА ЈАВНА МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат радиофреквенциските опсежи од радиофреквенцискиот спектар чија намена согласно програмските - планските документи на Агенцијата за електронски комуникации е утврдена за доделување и користење по спроведена постапка на јавен тендер на трет оператор за јавна мобилна комуникациска услуга, како и доделување на одредени радиофреквенциски опсежи на постојните оператори за јавна мобилна комуникациска услуга, на нивно барање.

Член 2

За доделување на користење на третиот оператор за јавна мобилна комуникациска услуга се определуваат два фреквентна опсега и тоа:

- DCS 1800

2X25 MHz: A (1710-1735 MHz) и A' (1805-1830 MHz) и

- Extended GSM 900

2X10 MHz (880-890 MHz/925-935 MHz).

Член 3

За доделување на користење на постојните оператори на јавна мобилна комуникациска услуга се определуваат два фреквентна опсега и тоа:

- DCS 1800

2x12,5 MHz: C1 (1760-1772,5 MHz) и C1' (1855-1867,5 MHz)

2x12,5 MHz: C2 (1772,5-1785 MHz) и C2' (1867,5-1880 MHz).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5321/2
28 октомври 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

1952.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 62, став 3 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТНИОТ ИЗНОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИТЕ

Член 1

Се дава согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите како ограничен ресурс, предложен од Агенцијата за електронски комуникации.

Член 2

Почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите на третиот оператор на јавна мобилна комуникациска услуга изнесува 5.000.000 евра.

Почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите на постојните јавни мобилни комуникациски оператори изнесува 2.000.000 евра по радиофреквенциски опсег.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5321/1
28 октомври 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ**116.**

Врз основа на член 14 точка а) а во врска со член 62, став 2 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005) и Одлуката за определување на радиофреквенциските опсежи кои ќе се доделат на трет оператор за јавна мобилна комуникациска услуга, како и доделување на радиофреквенциски опсежи на постојните оператори за јавна мобилна комуникациска услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2006) и Одлуката за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2006), Комисијата, како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на ден 28.10.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА ТРЕТ ОПЕРАТОР НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ КАКО И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА ПОСТОЈНИТЕ ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ

Член 1

Се распишува јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за трет оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги како и за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции на постојните оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги.

Член 2

(1) Предмет на јавниот тендер е доделување на одобрение за користење на радиофреквенции на трет оператор за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија од следните радиофреквенциски опсези:

- DCS 1800,
2x25MHz: A(1710-1735MHz) и A'(1805-1830MHz) и

- Extended GSM 900
2x10 MHz: (880-890MHz/925-935MHz)

(2) Предмет на јавниот тендер е и доделување на одобрение за користење на радиофреквенции на постојните оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од следните радиофреквенциски опсези:

- DCS 1800,
2x12,5MHz: C1 (1760-1772,5MHz) и C1' (1855-1867,5MHz)
2x12,5MHz: C2 (1772,5-1785MHz) и C2' (1867,5-1880MHz).

Член 3

(1) Право на учество на јавниот тендер за фреквенциите од член 2 став 1 од оваа одлука имаат домашни и странски оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги кои ги исполнуваат следните услови:

- да имаат најмалку 2 милиони корисници на јавни мобилни комуникациски услуги;
- да имаат вкупен годишен приход во последните 2 години, т.е. во 2004 и 2005 година, поголем од 300 милиони евра годишно;

(2) Право на учество на јавниот тендер за фреквенциите од член 2 став 2 од оваа одлука имаат постојните оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги во Република Македонија.

Член 4

Одобренијата за користење на радиофреквенциите што се предмет на овој тендер се издаваат за време од 10 години, со можност за продолжување за најмалку

уште 10 години, по барање на носителот на одобрението и доколку се исполнети условите за користење на радиофреквенциите.

Член 5

(1) Критериуми за избор на најповолен понудувач за трет оператор за јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги се:

- цената на услугите што ќе ги нуди третиот оператор на јавни мобилни комуникациски услуги во националниот сообраќај (ќе се вреднува со 50 поени);

- висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите (ќе се вреднува со 25 поени);

- бонитетот на понудувачот согласно активата на консолидираниот биланс и неговата рангираност согласно бројот на корисниците и вкупниот приход (ќе се вреднува со 25 поени).

(2) Критериумите од став 1 на овој член ќе бидат подетално разработени во тендерската документација.

(3) Критериум за избор на најповолен понудувач од постојните оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги е:

- висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите.

Член 6

(1) Понудувачот за трет оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги треба да даде писмена изјава дека ќе започне со работа во рок од 6 месеци од денот на добивањето на одобрението за користење на радиофреквенциите и по една година ќе обезбеди 30% покриеност, по две години 50% покриеност, а по четири години 90% покриеност од населението на Република Македонија.

(2) Понудувачот од став 1 на овој член треба да достави банкарска гаранција од првокласна светска банка во износ од 10% од висината на понудениот износ.

Член 7

(1) Почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите за трет оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги изнесува 5.000.000 (пет милиони) евра.

(2) Почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите за постојните оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги изнесува 2.000.000 (два милиони) евра по радиофреквенциски опсег.

Член 8

(1) Рокот за доставување на понудите е 75 (седумдесет и пет) дена од денот на објавување на тендерот во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Понудите и придружната документација треба да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини можат да бидат на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.

(3) Понудата треба да се достави во затворен коверт во кој треба да се стават два затворени и запечатени ко-

верти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака “ПОНУДА”, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака “ДОКУМЕНТАЦИЈА”.

(4) На предната страна на ковертот на горниот лев агол треба да биде испечатен текст “НЕ ОТВОРАЈ”, бројот кој се однесува на тендерот и шифра на понудувачот, а во средината на ковертот адреса на која треба да се достави понудата.

Член 9

(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Агенцијата на електронски комуникации на 17.01.2007 година во 11:00 часот.

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавниот тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

Член 10

Заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 500 (петстотини) евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на една од сметките на Агенцијата за електронски комуникации во Тутунска банка-Скопје или во Комерцијална банка-Скопје, а истата ќе може да се подигне во просториите на Агенцијата секој работен ден од 10:00 до 12:00 часот, почнувајќи од 15.11.2006 година.

Член 11

(1) Лица за контакт, од кои заинтересираните страни можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се лицата вработени во Агенцијата за електронски комуникации:

Лилјана Денковска (за правни прашања) и
Миле Вељанов (за технички прашања)
e-mail: tendermobile@aec.mk

(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот тендер, ќе бидат објавувани анонимно на веб страницата на Агенцијата, со адреса www.aec.mk.

Член 12

Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.

Член 13

Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од 7 дена од нејзиното донесување.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Агенција за електронски комуникации
Претседател на Комисија,
Софче Јовановска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 1953.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 19.10.2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Инвестбанка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда – седумнаесетта емисија на 5.662 обични акции во износ од 15.117.540 денари, согласно Одлуката бр. 5471/1 од 16.06.2006 година за условно зголемување на основната главнина преку издавање долгорочни хартии од вредност – акции од XVII емисија наменета за познати купувачи.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлука бр. 5471/1 од 16.06.2006 година за условно зголемување на основната главнина преку издавање долгорочни хартии од вредност-акции од XVII емисија наменета за познати купувачи.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен по приемот на ова решение да го објави Соопштението за издавање хартии од вредност по пат на приватна понуда на македонски јазик и неговото кирилско писмо во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Македонија.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од осум дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

8. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-1971/11 Комисија за хартии од вредност
19 октомври 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1954.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 63/06 од 23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30.10.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 23,673
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 23,481
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 23,937
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 28,157
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 28,717
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 15,447
- М-2	до 15,423

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што :

А.Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 61,50
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 58,00
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 58,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 52,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 42,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 18,876
- М-2	до 18,848

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	61,00	60,50	60,00
БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	57,50	57,00	56,50
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	58,00	57,50	57,00
Д - ДИЗЕЛ	51,50	51,00	50,50
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	41,50	41,00	40,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	0,150
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	0,080
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,050
- М-2	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	24,596
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	21,892
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	21,859
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	12,181
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3,136
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,100
- М-2	0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ- 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
Д - ДИЗЕЛ	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 31.10.2006 година.

Бр. 02-1583/1
30 октомври 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
1955.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Церово - Општина Демир Хисар.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Церово, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8065/1
26 октомври 2006 година
Скопје

Директор,

Љупчо Георгиевски, с.р.

1956.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Костин Дол - Општина Кочани.


Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Костин Дол, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7952/2
25 октомври 2006 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ



1. База на прописи на целата важечка законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес (околу 9000 прописи, распоредени во 22 области и преку 64 подобласти), како и тековното издавање на службениот весник во дигитална форма.

- **За период од 12 месеци, за претплатниците на печатеното издание „Службен весник на РМ“:**

- а) **за над десет** претплатнички акаунти.....**4.880,00** денари по акаунт;
- б) **од шест до десет** претплатнички акаунти.....**6.588,00** денари по акаунт;
- в) **од еден до пет** претплатнички акаунти.....**8.540,00** денари по акаунт.

- **За период од 12 месеци, за оние кои не се претплатници на печатеното издание „Службен весник на РМ“:**

- а) **за над десет** претплатнички акаунти.....**9.760,00** денари по акаунт;
- б) **од шест до десет** претплатнички акаунти.....**10.980,00** денари по акаунт;
- в) **од еден до пет** претплатнички акаунти.....**12.200,00** денари по акаунт.

- **За период од 1 месец - 1.400,00 денари по претплатнички акаунт.**

2. CD-ROM изданија

1) **Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година**.....**4000,00 денари**

2) **Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година**.....**1000,00 денари**

3. Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи, со најбрзо-двомесечно тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување по азбучен и предметен регистар на законската и подзаконската регулатива. При секое ажурирање претплатниците добиваатgratis додаток на збирка актуелни прописи.

Секој нов претплатник со основната вложка добива и **gratis** класер-кутија.

Цена.....**3.700,00 денари.**

Цените се со пресметан ДДВ.

П О Р А Ч К А Б Р. 112

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број:

1. Во _____ акаунти;
2. Комплет во _____ примероци (2001 _____; 2002 _____; 2003 _____; 2004 _____ и 2005 _____ примероци);
3. Во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата и порачката ги испраќаме по пошта.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Моб. _____

Во _____, _____ 2006 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СО ГОЛЕМО НАМАЛЕНИЕ НА ИЗДАНИЈАТА

Р.бр	Изданија	Цена	Р.бр	Изданија	Цена
1	Изборен законик, 2006	300,00	в)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; зашита на децата и Законот за социјална заштита)	350,00
2	Закон за стечај, 2006 од д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и предметен регистар)	600,00	г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот, Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата)	350,00
3	Збирка на прописи од областа на судството (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00	д)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	1.200,00
4	Закон за трговските друштва со вовед, 2004	500,00	10	Збирка на прописи (редакциска) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина), 2005	350,00
5	Закон за општата управна постапка (со коментар) Проф. д-р С. Гелевски, 2005	500,00	11	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	100,00
6	Кривичен законик од проф. д-р Методија Каневчев (со кратки упатства, објаснувања и регистар на поимите), 2005	600,00	12	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	200,00
7	Закон за работните односи (редакциска збирка, 2005)	400,00	13	Закон за јавните набавки, 2004 (со подзаконските акти)	100,00
8	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX), 2005 на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат	300,00	14	Закон за спречување на корупцијата Со Закони за ратификација на конвенции Д-р Ј. Проевски (со објаснувања), 2002	100,00
9	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		15	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и обрасци) Д-р С. Георгиевски, 2000	200,00
а)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	400,00	16	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стоев, М-р М. Лазарова – Трајковска, 1998	150,00
б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност)	300,00	17	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година	4.000,00
			18	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година	1.000,00
			19	Регистар на прописи на РМ	3.700,00
			20	WEB - Базата на прописи од 1945 до денес. www.slvesnik.com.mk	

ПОРАЧКА БР. 112

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2006 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622

